

Според непроверените вести, формалните центри на моќ се обидуваат да го ангажираат или "наместат" Љубчо Георгиевски. Зошто? Имено, се зборува дека му биле платени 25 милиони евра за предизборно или постизборно коалицирање. Дали овие информации се точни, односно лажни? Кој ќе профитира од оваа пајакова мрежа?



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ДО 14 ЧАСОТ, СРЕДА 12 ОКТОМВРИ (ДО ЗАТВОРАЊЕТО НА ОВОЈ БРОЈ), ОД ПАРТИСКИТЕ ШТАБОВИ НА СДСМ И НА ВМРО-НАРОДНА РЕДАКЦИЈАТА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" НЕ ДОБИНИТУ ПИСМЕН НИТУ УСМЕН ОДГОВОР

Формалните центри на политичка моќ во земјата забрзано подготвуваат терен за останување на власт иако, според сите проценки, реално не постојат услови за парламентарна победа. Играњето "комар" со судбината на Република Македонија на наредните парламентарни избори претставува невиден "преседан" во незапирливите демократските процеси, но и обид за тивок "државен удар", кој всушност ќе ги скрие матните зделки од лошата приватизација. Тоа значи враќање назад и повторно соочување со "режимот", кој со години ја спречуваше слободната мисла и македонската кауза да

ЌЕ БИДЕ ЛИ КУПЕН "ЛИ НАРОДНА ЗА ПРЕТСТО

Деловна Бр
МК-1989 Сонце, Скопје, Македонија
Тел: (02) 3 130-137 Факс: (02) 3 130-377

МАКЕДОНСКО СОНЦЕ
www.makedonskosonce.com
www.macedonia.net
e-mail: info@makedsosonce.com

До
ВМРО- Народна
г. Љубчо Георгиевски

БАРАЊЕ

Предмет: Одговор на две прашања

Почитуван г-дин Љубчо Георгиевски, Ве молиме да ни одговорите на прашањата, бидејќи сета информација треба објективно да биде проверена.

- Според неспоредливи вести, формалните центри на моќ се обидуваат да Ве ангажираат или наместат. Зошто? Имено, се зборува дека Ви биле платени 25 милиони евра за предизборно или постизборно коалицирање. Дали овие информации се точни, односно се лажни и кој сака да Ве дискредитира?
- Дали оваа информација всушност претставува претвора за уште еден друг тивок потег на ЕУ, кој е сличен на американското извонзаконско пред одржувањето на референдумот за новата територијална организација, со цел да се преденесе за останување на оваа властачка партија на власт?

Ве молиме најдоцна до 12 октомври, до 14 часот, да ни одговорите на прашањата.

Со почит:
Кокан СТОЈЧЕВ, колежник на "Македонско сонце"

Скопје
11.10.2005 г.

Управител на ДННД "Македонско сонце"
Елизабета Александровска

ОКТОБРИ 2005

1. BENCHING REPORT 1

Oct. 12 2005 11:01:41

NO.	EMAIL ADDRESS	START TIME	LOGOFF TIME	USER	OPER. RESULT
01	INFO@MACEONIA.NET	Oct. 11 21:08:01 00:42	00:00	01	OK

Јадро сметка: 2000107017045
МК 4830995230235
Степанска Банка АД - Скопје

Деловна јадро сметка: Степанска Банка АД - Скопје
SWIFT CODE: SK 197418
"Makedonsko Sonce" MACEDONIA

Деловна Бр
МК-1989 Сонце, Скопје, Македонија
Тел: (02) 3 130-137 Факс: (02) 3 130-377

МАКЕДОНСКО СОНЦЕ
www.makedonskosonce.com
www.macedonia.net
e-mail: info@makedsosonce.com

До
СДСМ
г. Борис Коцириќ
и др.
Емилијан Стумковски

БАРАЊЕ

Предмет: Одговор на две прашања

Почитуван г-дин Борис Коцириќ, Ве молиме да ни одговорите на прашањата, бидејќи сета информација треба објективно да биде проверена.

- Според неспоредливи вести, формалните центри на моќ се обидуваат да го ангажираат или наместат г. Љубчо Георгиевски за парламентарните избори. Зошто? Имено, се зборува дека му биле платени 25 милиони евра за предизборно или постизборно коалицирање со Внатрешната партија. Дали овие информации се точни, односно се лажни и кој сака да Ве дискредитира?
- Дали оваа информација всушност претставува претвора за уште еден друг тивок потег, кој е сличен на американското извонзаконско пред одржувањето на референдумот за новата територијална организација?

Ве молиме најдоцна до 12 октомври, до 14 часот, да ни одговорите на прашањата.

Со почит:
Кокан СТОЈЧЕВ, колежник на "Македонско сонце"

Скопје
11.10.2005 г.

Управител на ДННД "Македонско сонце"
Елизабета Александровска

ОКТОБРИ 2005

1. BENCHING REPORT 1

Oct. 12 2005 08:11:01

NO.	EMAIL ADDRESS	START TIME	LOGOFF TIME	USER	OPER. RESULT
01	INFO@MACEONIA.NET	Oct. 12 09:12:00 00:44	00:00	01	OK

Јадро сметка: 20001070171163
МК 4830995230235
Степанска Банка АД - Скопје

Деловна јадро сметка: Степанска Банка АД - Скопје
SWIFT CODE: SK 197418
"Makedonsko Sonce" MACEDONIA

изрти. Во таква констелација на услови постои опасност од воведување вазални односи, кои ќе ги диригираат внатрешните процеси во државава. Актерите на овој "заговор" сè уште не дале директна наредба, бидејќи се прават последните проценки, односно не се сигурни како ќе реагира домашната јавност, но и меѓународниот фактор од кого зависат нивните натамошни активности. Дали меѓународниот фактор ќе се вмеша во внатрешните демократски проблеми или ќе стои на страна сè до оној

родна, Љубчо Георгиевски, сè повеќе е интересен за калкулациите на владејачката гарнитура која, наводно на непримен начин, се приближува до таборот на оваа партија за да направи удар врз стабилниот блок на опозиционерите. Според однесувањето на некогашниот "бард" на "македонското политичко глумиште", Љубчо Георгиевски, оваа вест и не претставува ништо ново, бидејќи неговото последно обраќање во Собранието, кое беше предизвикано од барањето за интерпелација на Вла-

чен на американското изнедадување пред одржувањето на референдумот за новата територијална организација, со цел да се придонесе оваа владејачка гарнитура да остане на власт? Значи, дали се прави обид за насилно преокројување на политичките состојби во Македонија, кои индиректно ќе влијаат врз нејзината положба на Балканот и пошироко.

Инаку, оваа информација сè уште не е проверена, бидејќи од Кабинетот на Георгиевски не добивме одговор, со кој ќе се побидат ваквите

Герхард Шредер. Во вакви услови, новата влада секако би била нестабилна и нема долго да егзистира. Оттука произлегува шансата, со ангажирањето на Љубчо Георгиевски, со неговите приближно 100.000 гласа, да се однесе победа на следните македонски парламентарни избори. Таквото содружништво е можно, но останува во воздухот да лебди прашањето - колку тоа ќе биде стабилно, или колку ќе ги чини?

Веќе еднаш се покажа дека во Македонија ваквата практика не успева, бидејќи деновите на владата ќе бидат изброени. Имено, експертската Влада или Владата на Кљусев едвај преживеа една година, а подоцна ја препознаваа само по аферата на купените "тајотки" - автомобили. Значи, Владата на Никола Кљусев не ја урна неговите сопартитици, иако така изгледаше на прв поглед, туку соодносот на силите во Собранието, кој беше приближно ист, а како таков не можеше долго да функционира, доколку претседателот Глигоров не му го средеше трлото за да владее Бранко Црвенковски. Затоа во политиката не постојат однапред утврдени правила од типот должникот секогаш му остаува должен на творецот.

ДЕРОТ" НА ВМРО-ЈНИТЕ ИЗБОРИ???

момент кога ќе пресече исто така како што тоа го направи за време на конфликтот во 2001 година? Тоа се основните прашања, кои остануваат енигма и за факторите кои се подготвуваат да предизвикаат вештачка криза. Имено, за да ни стане јасно што ни се подготвува, без да се заземе одредена позиција, потсетуваме дека според сите досега направени анкети, ВМРО-ДПМНЕ е во блага предност, таа ја стабилизира сопствената позиција само поради тоа што СДСМ не успеа да ги намали општествениот и економскиот пад на Република Македонија. Во тој контекст, пропаднаа сите обиди за стабилизирање на состојбите во нашава држава, нема инвестиции, бројот на невработените е околу 400.000, во надворешната трговија се зголемува трговскиот дефицит итн. Сите овие параметри многу влијаат врз рејтингот на власта, која својот спас го гледа во предизборна или постизборна коалиција со еден од поглавните фактори во политичкото милје. Станува збор за неформална и сè уште непотврдена информација, во која се вели дека лидерот во сенка на ВМРО-На-

дата на Владо Бучковски, го немаше оној тон кој тој со години го практикуваше, односно не плукаше по доверашниот политички противник. Значи, беше оса, но ете "лавот" е смирен или ставен в скут поради други нерасчистени работи. Во неговата ренесанса се крие друга заднина, која е мошне опасна за парламентарната демократија. Имено, повторуваме, според непотврдени информации, неговото приближување до центрите на моќта е купено за 25 милиони евра, сума од која боли глава, а секој обичен граѓанин може да ја сонува. Затоа треба да се провери значењето на оваа информација? Кои се нашите прашања?

Дали формалните центри на моќ се обидуваат да го ангажираат или да го наместат Љубчо Георгиевски? Дали и зошто сакаат да го дискредитираат? Зошто се зборува дека му биле платени 25 милиони евра за предизборно или постизборно коалицирање? Дали овие информации се точни?

Дали ова всушност претставува предигра за уште еден друг таен потег на меѓународната заедница, кој е сли-

пазарења или мешетарења на одредени кругови во земјава. Според нивните тврдења, тој се наоѓа на пат, кој беше поврзан со посетата на Љубе Бошкоски во затворот Шевенинген.

"ТАЈОТКИТЕ НА КЉУСЕВ"

Во овој момент се наметнува прашањето што се сака да се постигне со оваа информација. Нема да биде прв пат некој да се мести. Георгиевски многу пати беше на мета додека беше голем ривал. Сега се наоѓа во друга мимикриска позиција, која станува интересна за сладокусците, бидејќи според првичните анкети, зад себе има околу 5 проценти од гласачкото тело. Токму овој процент на избирачи го прави доволно моќен за да влијае врз идните парламентарни резултати. Следните избори сигурно ќе бидат најнепредвидливите во Македонија, затоа што при општа летаргија и разочараност на електоратот постои шанса да се повторат сегашниот сооднос на силите во Бундестагот во Германија, каде што Ангела Меркел мора да го дружи

МИЛИЈАРДАТА НА ЦИЛЕ

Слични претумбации имавме и во првата коалиција на СДСМ, кога либералите на Стојан Андов му откажаа послушност на Бранко Црвенковски. Во 1996 година тие наводно се поделија поради непазарни ориентации во македонската демократија. Оттогаш Андов се приближи кон десно ориентираната партија ВМРО-ДПМНЕ и до ден денес успешно ја плете сопствената приказна. По разделбата со СДСМ либералите никогаш не го вратија стариот политички сјај, но со своите загарантирани гласа, од 80.000 до 100.000, секогаш на партнерот му носеле значајни парламентарни места во законодавниот дом на Република Македонија.

Значи, калкулантските од-

носи не се новина во нашата парламентарна демократија, а таквата практика продолжи и во ерата на владеенето на ВМРО-ДПМНЕ, односно додека Љубчо Георгиевски ја "мастеше" својата брада (1998-2002). Што всушност се случуваше со таа коалиција, чија основа беа ВМРО-ДПМНЕ и Демократска алтернатива.

Милијардата на Циле заврши многу работи. Прво, молскавично од власт ја симнаа СДСМ, а подоцна покрена лавина геостратешки поместувања во регионот. Со заминувањето на силите на ООН, кои ја набљудува северната македонско-косовска граница се овозможи интервенција за уривање на режимот на Милошевиќ. Во 2000 година коалицијата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДА се распадна. Подоцна, всушност се дозна дека Љубчо Георгиевски спречил непримерена коалиција меѓу ДА и СДСМ. Тој преживеа благодарение на поткупувањето на одделни пратеници, кои гласаа за довербата на Владата на ВМРО-ДПМНЕ, која тогаш тој ја предводеше. Што се случуваше? Владејачката коалиција успеа да оформи свое парламентарно мнозинство и покрај опструкциите кои во текот на настаните им ги приредуваа пратеничката група на ДА и тогашниот претседател на Собранието, Саво Климовски, кои беа затечени од ненадејниот пресврт во редовите на нивната партија. Алтернативците, Павле Тодоровски, Ристо Спанаќов и Алија Шахиќ, како и Амди Бајрам, се издвоија како група независни пратеници и му се приклучија на мнозинството, предводено од ВМРО-ДПМНЕ и ДПА.

Во новото мнозинство влегоа и тогашните независни пратеници Илијаз Сабриу и Мевљан Таири, Кастриот Хаџиреџа, поранешен член на ПДП, Аслан Селмани од ДААМ и Слободан Даневски од ЛП. Заедно со 43 пратеници од ВМРО-ДПМНЕ и 11 од ДПА, тие придонесоа да се собере бројка од 63 пратеници, а според изјавите на тогашното владејачко мнозинство, можеле да сметаат на вкупно 66 гласа. При чинот на гла-



сањето во Собранието не присуствуваа пратеничките групи на СДСМ и на ВМРО-ВМРО (на Змејковски, кој сега се припои кон Груевски). По контроверзното соопштение од кабинетот на Климовски за одложување на седницата, салата ја напушти и "остатокот" од ДА и од ПДП. На прес-конференцијата Васил Тупурковски најави дека ќе поднесе кривични пријави против неколку министри од ВМРО-ДПМНЕ кои, според него, вршеле притисоци врз пратениците од ДА за да преминат во независни. Собраниската седница ја свика потпретседателот Халими, а ДА ја сметаше за кршење на уставната и законската процедура, бидејќи според Тупурковски, претседателот Саво Климовски никому не го предал правото за свикнување седница. Поради тоа, тогаш не се расправаше за предлогот на премиерот Љубчо Георгиевски за разрешување на петте министерски алтернативци. Според најавата на потпретседателот на Собранието, Халими, за разрешување на министрите се расправаше подоцна, а шепот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, Чедо Кралевски, изјави дека веќе е пре-

дадено барањето за седница на која ќе се гласа за разрешување на Климовски, за што е обезбедена поддршка од 64 пратеници.

Таквиот начин на одмерување на силите во највисокото законодавно тело отвори нова страница во демократијата. Оттогаш до денес, стапот и морковот се единствени фактори, кои одлучуваат за изборните резултати. Дури и невините жртви во Кондово не претставуваат превисока цена за изборните резултати, а да не зборваме за охридските настани каде се стеепаа приврзаниците на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ. Подоцна истите мотиви се среќаваа на сите избори. Меѓународните институции, чии претставници на ОДИХР и на ОБСЕ неколку пати ги набљудуваа изборите во Република Македонија, оценија дека во нив има многу нерегуларности и тие влијаат врз политичкото милје во Собранието, но и врз општата слика на нашата земја. Затоа и најновата порака од Брисел е дека треба да има фер и демократски избори, кои Македонија ќе ја приближат кон евроатлантските процеси. Но, со вакви методи ние сè повеќе сме поддалеку од Европа.

СЦЕНАРИЈА И ОПЦИИ

Во контекст на ова треба да се разгледа и блискоста на Љубчо Георгиевски со лидерот на ДПА, Арбен Џафери, кој (1998-2000) беше дел од коалиционата Влада. Овој фактор не може да се занемари, иако и Џафери и Тачи сега за партнер повеќе го преферираат Никола Груевски, сегашниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ. Всушност, тој му направи услуга на Георгиевски со тоа што го дистанцира од процесите во ВМРО-ДПМНЕ. На тој начин му овозможи голем простор за политички маневар, но и за окетирање со власта и со опозицијата. Имено, дали власта заборави на аферите поврзани со Георгиевски или, пак, тој заборави на аферите на сегашната власт додека беше премиер. Дека меѓу нив има премолчен договор, тоа е евидентно, затоа што ниту се реши аферата со дворецот на Водно, а уште помалку има некоја судска одлука за обезвреднување на имотите на фирмите кои ги купија блиските луѓе на поранешниот премиер, од кои живееја илјадници граѓани. Затоа, ниту ВМРО-ДПМНЕ е способна сама да победи на наредните парламентарни избори, а уште повеќе СДСМ има шанса да се задржи на власт, се разбира, ако има нормални и регуларни избори. Затоа во овој момент се отворени сите опции или сценарија, кои се кројат надвор од вниманието на јавноста. Но, најзначаен фактор во конструирањето на новата парламентарна слика ќе бидат меѓународните институции. Од нивниот таен ангажман, односно од нивното однесување ќе зависат многу изборни параметри. Во меѓувреме, времето за мамење на електоратот се приближува, иако новите изборни закони сè уште се крчкаат во Министерството за правда. Моделот за идните парламентарни избори не е одбран, а во тој временски теснец се провлекуваат интересите и на албанските партии, кои најмногу можат да профитираат од нелегалната конкурентска борба за власт меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ.